

**ОТВОРЕНА ПОСТАПКА
БР. 1/2018
ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА РАМКОВНА СПОГОДБА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНА НАБАВКА ЗА
НАБАВКА НА
ВИДЕО ЛОТАРИСКИ ТЕРМИНАЛИ**

**ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОСТАПКА КОЈА СЕ СПРОВЕДУВА ПРЕКУ ЕСЈН
И ЗАВРШУВА СО Е-АУКЦИЈА**

Скопје, јануари, 2018 година

ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОНУДА

Почитувани,

Договорниот орган Државна видеолотарија на Република Македонија, со адреса на ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 14, Скопје, телефон за контакт 5511690, факс 5511692 електронска адреса tenderi@videolottery.mk, има потреба од **набавка на видео лотариски терминали** согласно со спецификацијата која е дел од оваа тендерска документација.

За таа цел, договорниот орган спроведува постапка за јавна набавка за склучување на Рамковна спогодба со еден економски оператор за доделување на договори за јавна набавка за набавка на стоки со отворена постапка, во согласност со член 21 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на Република Македонија", бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15, 27/16, 120/16 и 165/17), за што објави оглас број **1/2018**.

Ве молиме да ни ја доставите Вашата понуда за горенаведениот предмет на Рамковна спогодба најдоцна до **27.03.2018 година во 11:00 часот** (по локално време) **исклучиво преку ЕСЈН** (<https://www.e-nabavki.gov.mk>), притоа следејќи ги упатствата дадени во "Прирачник за користење на ЕСЈН" објавен на истата веб адреса во делот "Економски оператори".

Со оваа покана Ви доставуваме тендерска документација која ги содржи сите информации кои ќе Ви помогнат за изработка на понудата. Тендерската документација се состои од следните делови: инструкции за економските оператори, технички спецификации, модел на Рамковна спогодба, изјава за независна понуда и образец на понудата.

Понудата испратена преку ЕСЈН треба да биде електронски потпишана од страна на економскиот оператор со користење на дигитален сертификат¹. Во хартиена форма може да се поднесе исклучиво документација во нестандартен формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, доколку истите се преобемни за скенирање и прикачување на ЕСЈН.

Отворањето на понудите се врши електронски преку ЕСЈН и истото ќе биде јавно и ќе се одржи на **27.03.2018 година во 11:00 часот**.

Однапред благодариме на соработката.

Во Скопје
2018 година

Овластено лице

¹ Електронско средство во кое се јавува електронскиот потпис и кое го заменува своерачниот потпис.

I. ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКОНОМСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

11.1 Дефиниции

1.1.1 Одредени поими употребени во оваа тендерска документација го имаат следново значење:

- „Договор за јавна набавка“ е договор од финансиски интерес кој ги вклучува и секторските договори, склучен во писмена форма меѓу еден или повеќе договорни органи од една страна и еден или повеќе економски оператори од друга страна, а чиј предмет е изведување на работи, испорака на стоки или обезбедување на услуги согласно со овој закон;
- „Постапка за доделување на договор за јавна набавка“ е постапка што ја спроведуваат еден или повеќе договорни органи, чија цел или дејство е купување или стекнување на стоки, услуги или работи;
- „Отворена постапка“ е постапка во која секој економски оператор има право да поднесе понуда;
- **„Рамковна спогодба“ е писмена спогодба меѓу еден или повеќе договорни органи и еден или повеќе економски оператори за да се утврдат основните услови кои ќе ги регулираат договорите за јавни набавки што треба да се доделат во определен период, особено во поглед на цената и, ако е можно, предвидените количини;**
- „Електронска аукција“ е повторлив процес на негативно наддавање кој се реализира по првична целосна евалуација на понудите, во кој понудувачите имаат можност, исклучиво со користење на електронски средства, да ги ревидираат дадените цени или да подобрат одредени елементи од понудата, така што рангирањето се врши автоматски со помош на електронски средства;
- „Тендерска документација“ е збир на документи, информации и услови кои претставуваат основа за изготвување, доставување и оценување на пријавата за учество, односно понудата;
- „Техничка спецификација“ е збир на технички услови, прописи, препораки и стандарди со кои детално се дефинираат минималните барања од технички аспект кои стоките, услугите или работите предмет на договорот за јавна набавка треба да ги задоволат;
- „Економски оператор“ е секое физичко или правно лице или група на такви лица кои на пазарот нуди стоки, услуги или работи;
- „Поврзан економски оператор“ е економски оператор:
 - врз кој економскиот оператор со кој е поврзан има доминантно влијание,
 - кој има доминантно влијание врз економскиот оператор со кој е поврзан или
 - кој заедно со економскиот оператор со кој е поврзан е предмет на доминантно влијание од страна на трет субјект;
- „Доминантно влијание“ е кога:
 - едниот економски оператор директно или индиректно е сопственик на повеќе од половина од капиталот во другиот економски оператор и на тој начин го контролира мнозинството гласови врз основа на акциите или уделите издадени од страна на другиот економски оператор и може да назначи повеќе од половина членови во органите на управување или во надзорниот одбор на другиот економски оператор или
 - постои роднинска поврзаност помеѓу основачите на двата економски оператори до втор степен;
- „Понудувач“ е секој економски оператор кој поднел понуда;
- „Понуда“ е предлог од понудувачот изготвен врз основа на тендерската документација и претставува основа за доделување на договорот за јавна набавка;
- „Техничка понуда“ е дел од понудата со која се докажува исполнувањето на поставените технички барања и услови од тендерската документација;
- „Финансиска понуда“ е дел од понудата во кој се содржани понудените цени согласно со условите од тендерската документација;
- „Алтернативна понуда“ е понуда со која се нудат поинакви карактеристики на предметот на договорот за јавна набавка од оние утврдени во тендерската документација;
- „Носител на набавката“ е понудувач или група на понудувачи кои склучиле договор за јавна набавка;
- „Евалуација на понуда“ е оцена на поднесена понуда во постапката за доделување на договор за јавна набавка;

- „Прифатлива понуда“ е понуда која е поднесена во утврдениот рок и за која е утврдено дека во потполност ги исполнува сите барања од тендерската документација и техничките спецификации и одговара на сите критериуми, условите и евентуалните барања за способноста на понудувачите;
- „Соодветна понуда“ е прифатлива понуда која е во рамки на износот што го утврдил договориот орган со одлуката за јавна набавка или што може да го дообезбеди согласно со член 28 став (4) од Законот за јавните набавки;
- „Одговорно лице“ е функционер кој раководи со државен орган, градоначалник на единицата на локалната самоуправа или директор на правно лице, односно лице овластено од него;
- „Електронски средства“ е користење на електронска опрема за обработка и чување на податоци (вклучувајќи и дигитална компресија), кои се пренесени, испорачани и примени преку кабелски, радио или оптички средства или преку други електромагнетни средства;
- „Електронски систем за јавни набавки“ е единствен компјутеризиран систем достапен на интернет, кој се користи со цел да се овозможи поголема ефикасност и економичност во областа на јавните набавки;
- „Писмено или во писмена форма“ е секој израз кој се состои од зборови или бројки кои можат да се прочитаат, умножат и дополнително да се соопштат, како и информации кои се пренесуваат и чуваат со помош на електронски средства под услов сигурноста на содржината да е обезбедена и потписот да може да се идентификува.

1.2 Договорен орган

1.2.1 Договорниот орган Државна видеолотарија на Република Македонија, со адреса на ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 14, Скопје, телефон за контакт 5511690, факс 5511692, електронска адреса tenderi@videolottery.mk

1.2.2 Лице за контакт кај договорниот орган е Зоран Димовски, телефон 076/484-007, електронска адреса: zoran.dimovski@videolottery.mk.

1.3 Предмет на Рамковната спогодба

1.3.1 Предмет на јавната набавка која завршува со склучување на Рамковна спогодба со еден економски оператор за доделување на договори за јавна набавка е набавка на:

- **најмногу 1.700 видео лотариски терминали во тек на две години.**

Детален опис на предметот на Рамковна спогодба е даден во техничките спецификации во прилог на оваа тендерската документација.

Количината е максимална а Договорниот орган не се обврзува да ги набавува видео лотариските терминали.

1.3.2 Предметот на постапката за склучување на Рамковна спогодба е **неделив**. Економскиот оператор во својата понуда треба да ги вклучи сите составни делови. Во спротивно понудата ќе се смета за неприфатлива.

Предмет на аукција ќе биде цена за еден видеолотариски терминал вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без ДДВ.

1.4 Вид на постапка за доделување на договор за јавна набавка

1.4.1 Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на отворена постапка, која ќе заврши со електронска аукција како последна фаза во постапката.

1.4.2 Оваа постапка ќе се спроведува со користење на електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН), (<https://www.e-nabavki.gov.mk>).

1.4.3 Подетални информации за користењето на електронски средства: За да можете да учествувате на електронската аукција, потребно е да се регистрирате во ЕСЈН. Економскиот оператор се регистрира во ЕСЈН со пополнување на регистрациска форма која е составен дел од ЕСЈН², по што ЕСЈН автоматски ги обработува податоците од регистрациската форма, генерира шифра и истата ја доставува на регистрираната електронска пошта на економскиот оператор. Повеќе информации за начинот на регистрација и користење на системот ќе најдете во Прирачникот за користење на ЕСЈН наменет за економски оператори, кој можете да го преземете од почетната страна на ЕСЈН во делот „Економски оператори“.

1.4.4 Подетални информации за електронската аукција: Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во отворената постапка. Предмет на електронската аукција е вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без ДДВ. Почетна цена на електронската аукција е најниската цена од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката.

Поканите за учество на аукцијата ќе се достават во електронска форма преку ЕСЈН по целосната евалуација на првичните понуди, до сите економски оператори кои доставиле прифатливи понуди во првата фаза од постапката и кои се регистрирани во ЕСЈН.

Поканата за учество на аукцијата ќе биде електронски испратена во поштенското сандаче на корисничкиот профил на ЕСЈН, на лицето кое ќе поднесе понуда за соодветната постапка по електронски пат.

Во поканата за учество на аукцијата ќе бидат содржани следниве податоци: почетната цена на аукцијата, односно најниската цена од првично поднесените понуди, датумот и часот на започнување и завршување на аукцијата; интервалот во кој ќе се спроведува негативното наддавање (минимална и максимална разлика во понудени цени).

Доколку е поднесена само една понуда или само една прифатлива понуда, договорниот орган ќе го покани единствениот понудувач да поднесе конечна цена преку ЕСЈН. Во поканата за поднесување конечна цена се содржани следниве податоци: идентификување на делот на понудата кој ќе биде предмет на поднесување конечна цена, информации кои ќе му бидат достапни пред поднесувањето на конечната цена и временскиот период за поднесување конечна цена. Единствениот понудувач ја поднесува конечната цена во утврденото време само еднаш, а доколку не поднесе конечна цена, првично понудената цена ќе се смета за конечна.

1.5 Посебни начини за доделување на договорот за јавна набавка

1.5.1 Оваа постапка ќе заврши со склучување на Рамковна спогодба.

1.5.2 **Рамковната спогодба ќе се склучи за времетраење од 2 (две) години.**

1.5.3 Рамковната спогодба ќе се склучи **со еден економски оператор**. Договорите за јавни набавки што произлегуваат од оваа рамковна спогодба ќе се склучуваат на следниов начин:

- Писмено (по електронски пат) го известува носителот на набавката за доделување на поодделен договор за јавна набавка и му доставува поодделен договор за јавна набавка.

1.5.4 Други информации во врска со начинот на доделување на раковната:

- Во поодделниот договор за јавна набавка е наведен бројот на видео лотариски терминали и местото за испорака.
- Носителот на набавката во рок не подолг од 10 дена од денот на приемот на известувањето доставува потпишан поодделен договор за јавна набавка и банкарска гаранција за извршување на доделениот договор за јавна набавка во висина од 5% од вредноста на доделениот договор за јавна набавка.

² Линк „Регистрирај се“ во делот „Економски оператори“ на почетната страна на ЕСЈН

- Носителот на набавката во рок не подолг од 40 дена од денот на приемот на известувањето ја врши испораката на количината наведена во известувањето/договорот за јавна набавка.

1.5.4 Оваа постапка за јавна набавка за склучување на рамковна спогодба ќе заврши со спроведување на електронска аукција.

1.6 Применливи прописи

1.6.1 Оваа постапка се спроведува согласно со Законот за јавните набавки, објавен во Службен весник на Република Македонија, бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15, 27/16, 120/16 и 165/17 и донесените подзаконски акти.

1.6.2 При подготовка на својата понуда, понудувачот треба да ги има предвид важечките прописи од областа на даноците, царинските давачки, шпедитерските услуги и другите јавни давачки, работните односи, работните услови и заштитата при работа и Правилниците за квалитет на производите што ги нудат. Сите прописи може да се најдат во соодветните изданија на Службен весник на Република Македонија. Дополнителни податоци во однос на важечките прописи од горенаведените области, понудувачот може да добие од Управата за јавни приходи, Царинската управа и Министерството за финансии (за даноците и другите јавни давачки), Министерството за труд и социјална политика (за работните односи, работните услови и заштитата при работа) и од Министерството за здравство.

1.7 Извор на средства

1.7.1 Средствата за реализација на Рамковна спогодба која е предмет на оваа постапка се обезбедени од сопствени приходи на договорниот орган и тоа во 2 (две) финансиски (календарски) години, односно 2018 година и 2019 година

1.8 Право на учество

1.8.1 Економскиот оператор кој има една или повеќе негативни референци, групата економски оператори во која членува економски оператор кој има негативна референца, како и економскиот оператор кој претставува поврзано друштво со економскиот оператор кој има негативна референца, нема право на учество.

1.8.2 Право да достави понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице - понудувач, кое е регистрирано за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка.

1.8.3 Право да достави понуда има и група на понудувачи без обврска за здружување во соодветна правна форма. Договорниот орган нема да бара од групата на понудувачи да се здружи во посебна правна форма доколку истата биде избрана за носител на набавката

1.8.4 Составен дел од групната понуда е договор за поднесување групна понуда со кој членовите во групата економски оператори меѓусебно и кон договорниот орган се обврзуваат за извршување на договорот за јавна набавка. Овој договор потребно е да ги содржи следниве податоци: членот на групата кој ќе биде носител на групата, односно кој ќе ја поднесе понудата и ќе ја застапува групата, членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе го потпише договорот за јавна набавка, членот на групата кој ќе ја издаде фактурата и сметка на која ќе се вршат плаќањата, краток опис на обврските на секој од членовите на групата економски оператори за извршување на договорот.

1.8.5 Сите членови на групата на понудувачи се поединечно и солидарно одговорни пред договорниот орган за извршување на своите обврски. Договорниот орган ќе комуницира со претставникот на групата на понудувачи.

Напомена: Во моментот на поднесување на групна понуда, најмалку носителот на групата треба да биде регистриран на ЕСЈН.

Носителот на групата задолжително ги потпишува со дигитален сертификат: понудата, потребните изјави и целокупната документација која самиот ја изготвува и потпишува. Доколку членовите на групата не поседуваат дигитален сертификат, потребните изјави и документацијата која тие ја изготвуваат и потпишуваат може да биде своерачно потпишана и доставена во скенирана електронска форма.

Доколку е потребно да се издаде негативна референца на групата понудувачи а некој од членовите на групата не е регистриран на ЕСЈН, договорниот орган ќе ја објави негативната референца за сите членови на групата, при што нерегистрираните претходно ќе ги регистрира на ЕСЈН врз основа на доставените податоци од понудата.

1.8.6 Економскиот оператор во рамките на иста постапка за доделување на договор за јавна набавка може да учествува само во една понуда. Сите понуди ќе бидат отфрлени ако економскиот оператор:

- учествува во повеќе од една самостојна и/или како член во групна понуда или
- учествува како подизведувач во друга самостојна и/или како член во групна понуда.

1.8.7 Економскиот оператор може да учествува како подизведувач во повеќе од една понуда.

1.8.8 Понудувачот може да ангажира подизведувачи. Доколку економската и финансиската состојба, како и техничката или професионалната способност на понудувачот не е поддржана од други субјекти во вид на подизведувачи, тој нема обврска да доставува документација за утврдување на способност од подизведувачите. Во спротивно, ќе се постапи согласно со членовите 151 и 154 од Законот за јавните набавки, без оглед на тоа дали другите субјекти се јавуваат како подизведувачи или не.

1.8.9 Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

1.8.10 Лицата кои учествувале во изработка на тендерската документација не смеат да бидат понудувачи или членови во група на понудувачи во постапката за доделување на договорот.

1.9 Трошоци за поднесување на понуда

1.9.1 Економскиот оператор ги сноси сите трошоци поврзани со подготовката и со доставувањето на понудата, а договорниот орган не е одговорен за тие трошоци без оглед на водењето и на исходот од постапката за склучување на Рамковната спогодба.

1.10 Критериум за склучување на Рамковната спогодба

1.10.1 Критериум за склучување на рамковната спогодба е **најниска цена**. За носител на набавката ќе биде избран оној економски оператор кој ќе понуди најниска цена во текот на електронската аукција, а чија понуда претходно е оценета како прифатлива. Со оглед на тоа дека конкретнава постапка завршува со спроведување на електронска аукција нема да се врши бодување на понудите, туку само рангирање на понудувачите според висината на понудените цени.

1.10.2 Евалуацијата на понудите ќе се врши согласно со Методологијата за изразување на критериумите за доделување на договорот за јавна набавка во бодови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/08).

1.11 Спречување на судир на интереси

1.11.1 За спречување на судир на интересите во постапките за склучување на Рамковна спогодба набавки соодветно се применуваат одредбите од Законот за спречување судир на интереси.

1.11.2 Носителот на набавката не смее, при извршување на Рамковната спогодба, да ангажира лица кои биле вклучени во евалуација на понудите поднесени во постапка за склучување на Рамковна спогодба, во времетраење на Рамковната спогодба. Во тој случај Рамковната спогодба се смета за ништовен.

1.11.3 Во постапката за доделување Рамковна спогодба, претседателот, заменикот на претседателот, членовите и замениците на членовите на комисијата за јавна набавка, како и одговорното лице потпишуваат изјава за непостоење судир на интереси која претставува дел од досието од спроведена постапка.

1.11.4 Во случај на судир на интереси кај претседателот, неговиот заменик, членовите и нивните заменици во комисијата за јавна набавка, истите се повлекуваат од работа на комисијата и се заменуваат со други лица.

1.11.5 Во случај на судир на интереси кај одговорното лице, истото со посебно решение овластува друго лице од редот на функционерите или вработените кај договорниот орган да ги донесе соодветните одлуки и да ја потпише Рамковната спогодба.

1.12 Начин на комуникација

1.12.1 Секое барање, информација, известување и други документи во постапката се испраќаат во електронска форма преку ЕСЈН (<https://www.e-nabavki.gov.mk>). Секој документ се евидентира во моментот на испраќање, односно во моментот на примање.

1.12.2 Понудата и придружната документација се испраќаат во електронска форма преку ЕСЈН, освен во случаите од точка 2.1.2

1.12.3 Начинот на поднесување на понудата е утврден во точка 4.8 од Инструкциите за понудувачите.

1.13 Информации од доверлив карактер

1.13.1 Договорниот орган ќе ги заштити информациите кои економскиот оператор ги има означено како доверливи, особено кога станува збор за деловна тајна или права од интелектуална сопственост, освен во случаите каде по сила на закон договорниот орган е должен да ги достави овие информации до надлежните органи (во случај на жалбена постапка, поведување на управен спор и слично). За таа цел, економскиот оператор треба да направи листа на доверливи информации со користење на Образецот на листа на доверливи информации во прилог на оваа тендерска документација, и истата да ја достави заедно со својата понуда.

1.13.2 Доколку економскиот оператор не ја достави листата на доверливи информации заедно со својата понуда, договорниот орган ќе смета дека предметната понуда не содржи информации од доверлив карактер.

1.13.3 Цената на понудата не се смета за доверлива информација во ниту еден случај.

2. СПОСОБНОСТ НА ЕКОНОМСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

2.1 Начин на докажување на способноста

2.1.1 Со понудата економскиот оператор задолжително треба да достави придружна документација со која ќе ги докаже :

- личната состојба,
- способноста за вршење професионална дејност,
- економската и финансиската состојба
- техничката или професионалната способност
- стандардите за системи за квалитет

2.1.2 Економскиот оператор придружната документација ја доставува во скенирана електронска форма. Економскиот оператор може да го користи профилот на економски оператор на ЕСЈН за докажување на одредени критериуми за утврдување способност што ги овозможува ЕСЈН. Економските оператори можат во хартиена форма да ја поднесат документација во нестандартен формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, доколку истите се преобемни за скенирање и прикачување на ЕСЈН. Документација во нестандартен формат и големина, се доставува во хартија во запечатен внатрешен плик на кој се наведува полниот назив и адреса на економскиот оператор, најдоцна до крајниот рок на отворање на понудите. Така запечатениот внатрешен плик се затвора во надворешен плик кој:

- е адресиран со точна адреса на договорниот орган;
- содржи информација за бројот на огласот за склучување на Рамковна спогодба и датумот на кој е објавен;

- во горниот лев агол стои предупредување „Не отворај“, за да не се отвора пред времето и датумот за отворање на понудата.

2.1.3 При проверката на комплетноста и валидноста на документацијата за утврдување на способноста на економскиот оператор и при евалуација на понудата, комисијата преку ЕСЈН задолжително бара од понудувачите да ги појаснат или дополнат документите за утврдување способност во рок од пет работни дена од крајниот рок за поднесување на понудите.

2.1.4 Бараното објаснување економскиот оператор го доставува во електронска форма преку ЕСЈН, со прикачување на документот со појаснувањето или дополнувањето во делот "Појаснување/Дополнување на поднесени документи", во рокот кој го определил договорниот орган а кој не смее да е покус од пет работни дена, од денот на приемот на барањето од страна на понудувачот.

2.1.5 Никакви промени во понудата, освен исправката на аритметички грешки, не смеат да се бараат, нудат или да се допуштат од страна на комисијата или од економскиот оператор.

2.1.6 Во случај на група економски оператори, сите членови на групата поединечно ја докажуваат својата лична состојба и способноста за вршење професионална дејност.

2.2 Лична состојба

2.2.1 Договорниот орган ќе го исклучи од постапката за склучување на Рамковна спогодба секој економски оператор:

- на кој во последните 5 години му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- на кој му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;
- на кој му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- кој е во постапка на стечај или во постапка на ликвидација;
- кој има неплатени даноци, придонеси и други јавни давачки, освен ако на економскиот оператор му е одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите или другите јавни давачки во согласност со посебните прописи и истите редовно ги плаќа;
- кому му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност и
- кој дава лажни податоци или не ги доставува податоците што ги барал договорниот орган.

2.2.2 За докажување на својата лична состојба, економскиот оператор ги доставува следниве документи:

- изјава на економскиот оператор дека во последните 5 години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

2.2.3 Изјавата од алинеја 1 од потточка 2.2.2 ја изготвува во електронска форма и со електронски потпис ја потпишува самиот економски оператор и истата не мора да биде заверена од надлежен орган.

2.2.4 Потврдите дека не е отворена постапка за стечај и постапка за ликвидација, како и потврдите од регистарот на казни за сторени кривични дела од алинеја 5 и 6 од потточка 2.2.2, ги издаваат надлежни

органи во земјата каде е регистриран економскиот оператор. Во Република Македонија надлежен орган за издавање на овие потврди е Централниот регистар на Република Македонија.

2.2.5 Потврдата за платени даноци, придонеси и други давачки ја издава надлежен орган од земјата каде е регистриран економскиот оператор. Во Република Македонија надлежен орган за издавање на оваа потврда е Управата за јавни приходи.

2.2.6 Потврдата од алинеја 7 од потточка 2.2.2 ја издава надлежниот орган во државата каде е регистриран економскиот оператор. Во Република Македонија надлежен орган за издавање на оваа потврда е Централниот регистар на Република Македонија.

2.2.7 Документите од потточка 2.2.2 не смеат да бидат постари од 6 (шест) месеци сметано од крајниот рок за доставување на понудите наназад.

2.2.8 Ако земјата во која е регистриран економскиот оператор не ги издава документите наведени во потточка 2.2.2 или ако тие не ги опфаќаат сите погоренаведени случаи, економскиот оператор може да достави изјава заверена кај надлежен орган.

2.3 Способност за вршење на професионална дејност

2.3.1 За да ја докаже способноста за вршење на професионална дејност, економскиот оператор треба да достави документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

2.4 Економска и финансиска состојба

2.4.1 За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор за јавна набавка од аспект на неговата економска и финансиска состојба, економскиот оператор треба да ги исполнува следниве минимални услови:

- Во последните три календарски години (2014 година, 2015 година и 2016 година) економскиот оператор да има остварено приходи од работењето (приходи од продажба на видео лотариски терминали) во износ не помал од проценетата вредност на набавката.
- Во последните три календарски години (2014 година, 2015 година и 2016 година) економскиот оператор да има остварено позитивен финансиски резултат по оданочување – добивка по оданочување од работењето.

2.4.2 Доколку економскиот оператор ја врши дејноста во период помал од три години, минимален услов за утврдување на економската и финансиската состојба е економскиот оператор да го остварил условот од потточка 2.4.1 во годините за кои постојат податоци.

2.4.3 Економскиот оператор го докажува исполнувањето на минималниот услов од потточка 2.4.1 или 2.4.2 со доставување на:

- исполнувањето на економската и финансиската состојба на економскиот оператор се докажува со задолжителна достава на ревизорски извештаи (за 2014 година, 2015 година и 2016 година) од овластено/лиценцирано ревизорско тело (правно лице) за вршење на ревизија на финансиски извештаи на трговски друштва во земјата каде што економскиот оператор е регистриран. Поднесување на ревизорскиот извештај за 2017 година не е задолжителен. Доколку економскиот оператор не е резидент на Република Македонија, ревизорските извештаи задолжително да се преведени на македонски јазик од овластен преведувач;
- исполнувањето на економската и финансиската состојба на економскиот оператор се докажува со достава на финансиски извештаи кои вклучуваат биланс на успех и биланс на состојба (за 2014 година, 2015 година и 2016 година) заверени од надлежен орган во земјата каде што економскиот оператор е регистриран. Доколку економскиот оператор не е резидент на Република Македонија, финансиските извештаи задолжително да се преведени на македонски јазик од овластен преведувач. Надлежен орган во Република Македонија е Централниот регистар на Република Македонија.

2.4.4 Економската и финансиската способност на економскиот оператор може да биде поддржана од друг субјект, без оглед на правните врски меѓу економскиот оператор и тој субјект освен кога се работи за податоците од билансот на успех. Ако економскиот оператор ја докажува својата економска и финансиска способност повикувајќи се на поддршката од друг субјект тој е должен да ја докаже

поддршката со валиден доказ дека тој субјект ќе му ги стави на располагање на економскиот оператор соодветните финансиски средства. Против субјектот кој ја обезбедува финансиската поддршка не смее да е изречена правосилна пресуда за учество во криминална организација, корупција, измама или за перење на пари.

2.4.5 Ако економски оператори поднесат понуда како група на економски оператори, економската и финансиската состојба се докажува со земање предвид на ресурсите на сите членови на групата. Ако групата на економски оператори настапува со финансиска поддршка од трет субјект, економската и финансиска состојба се утврдува согласно напред наведеното.

2.5 Техничка или професионална способност

2.5.1 За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор за јавна набавка од аспект на неговата техничка или професионална способност, економскиот оператор треба да ги исполнува следниве минимални услови:

- Искуство во успешно реализирани најмалку 3(три) договори поврзани со предметот на набавка поодделно во секоја од последните три години.
- Да соработува во целост со компанијата која во моментот за потребите на Договорниот орган ги обезбедува играчките содржини за постојните ВЛТ апарати, во насока на техничка поддршка при инсталација на софтверот и поврзување со постојната ВЛТ платформа.
- Да соработува во целост со компанијата која за потребите на Договорниот орган ги одржува и сервисира постојните ВЛТ апарати, во насока на обезбедување на резервни делови.

2.5.2 **Економскиот оператор го докажува исполнувањето на минималните услови од потточка 2.5.1 со доставување на:**

- Листа на успешно реализирани договори поврзани со предметот на набавка во последните три години, со вредности на договорите, датуми на склучување, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување на најмалку по 3(три) потврди за навремено и квалитетно извршени испораки издадени од примателите или доколку такви потврди не можат да се обезбедат од причини вон контрола на економскиот оператор, само со негова изјава за извршени испораки.
- Изјава дека целосно ќе соработува со компанијата која во моментот за потребите на Договорниот орган ги обезбедува играчките содржини за постојните ВЛТ апарати, во насока на техничка поддршка при инсталација на софтверот и поврзување со постојната ВЛТ платформа.
- Изјава дека целосно ќе соработува со компанијата која за потребите на Договорниот орган ги одржува и сервисира постојните ВЛТ апарати, во насока на обезбедување на резервни делови

2.5.3 Изјавите за докажување на исполнувањето на минималните услови ги изготвува и електронски ги потпишува самиот економски оператор и тие не мора да бидат заверени од надлежен орган.

2.5.4 Техничката и професионалната способност на економскиот оператор може да биде поддржана од друг субјект, без оглед на правните врски меѓу економскиот оператор и тој субјект освен во делот на референтната листа и претходно склучените договори. Ако економскиот оператор ја докажува својата техничка и професионална способност повикувајќи се на поддршката од друг субјект тој е должен да ја докаже поддршката со валиден доказ дека тој субјект ќе му ги стави на располагање на економскиот оператор соодветните технички и професионални ресурси. Против субјектот кој ја обезбедува техничка или професионална поддршка не смее да е изречена правосилна пресуда за учество во криминална организација, корупција, измама или за перење на пари.

2.5.5 Ако економски оператори поднесат понуда како група на економски оператори, техничката и професионалната способност се докажува со земање предвид на ресурсите на сите членови на групата. Ако групата на економски оператори настапува со техничка или професионална поддршка од трет субјект или трети субјекти, техничката и професионалната способност се утврдува согласно напред наведеното.

2.6 Стандарди за системи за квалитет

2.6.1 За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор за јавна набавка од аспект на стандардите за системи на квалитет, економскиот оператор треба да ги исполнува следниот стандард:

- **ИСО 9001:2008 / 9001:2015**

2.6.2 Економскиот оператор го докажува исполнувањето на стандардите од потточка 2.6.1 со доставување на:

- Важечки Сертификат од овластена (акредитирана) компанија за процесот на сертификација на ISO 9001:2008 / 9001:2015, од Институтот за акредитација на Република Македонија или од акредитационо тело кое е потписник на ЕА-МЛА.

3. ПОЈАСНУВАЊЕ, ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТЕНДЕРСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1 Појаснување на тендерската документација

3.1.1 Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација од договорниот орган, исклучиво во електронска форма, преку ЕСЈН, со користење на модулот "Прашања и одговори", најдоцна 6 дена пред крајниот рок за поднесување на понудите.

3.1.2 Појаснувањето договорниот орган ќе го достави преку ЕСЈН, во модулот „Прашања и одговори“, по што сите економски оператори што презеле тендерска документација ќе добијат автоматско електронско известување дека е даден одговор на поставеното прашање и ќе бидат во можност да го прочитаат појаснувањето, без при тоа, да се идентификува економскиот оператор што побарал појаснување.

3.2 Измена и дополнување на тендерската документација

3.2.1 Договорниот орган го задржува правото најдоцна 6 дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на понудувачите, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, за што веднаш ќе ги извести сите економски оператори што неа ја подигнале.

3.2.2 Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган ќе го продолжи крајниот рок за доставување на понудата за најмалку 6 дена.

3.2.3 Во случај на измена и дополнување на тендерската документација објавена на ЕСЈН како и продолжување на крајниот рок, договорниот орган е должен да ја објави направената измена преку ЕСЈН, по што сите економски оператори што презеле тендерска документација до моментот на измената ќе добијат автоматско електронско известување дека е објавена измена за конкретниот оглас.

4. ПОДГОТОВКА И ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1 Содржина на понудата

4.1.1 Понудата треба да биде подготвена врз основа на оригиналната тендерска документација и се состои од следниве елементи:

- пополнет образец на понуда составен од општиот дел;
- пополнет образец на листа на доверливи информации (ако нема доверливи информации, образецот не мора да се доставува),
- документи за утврдување на личната состојба наведени во потточка 2.2.2. од тендерската документација;

- документ за утврдување на способноста за вршење на професионална дејност наведен во точка 2.3.1. од тендерската документација;
- докази за утврдување на економската и финансиската способност наведени во потточка 2.4.3 од тендерската документација
- докази за утврдување на техничката или професионалната способност наведени во потточка 2.5.2 од тендерската документација
- докази за утврдување на стандарди за системи за квалитет наведени во точка 2.6.2 од тендерската документација
- гаранција на понудата.
- изјава за независна понуда .
- парафиран модел на Рамковна спогодба.
- парафиран модел на Договор за јавна набавка
- технички книги за понудениот производ.
- МОСТРА.

4.1.2 Економскиот оператор понудата ја изготвува и доставува врз основа на електронските обрасци на понуда дадени во оваа тендерска документација. Доколку на дадениот образец на понуда во оваа тендерска документација економскиот оператор не може целосно и сеопфатно да ја изрази својата понуда, може да користи друг образец на која ќе ја достави својата понуда под услов таквиот образец да ги содржи сите елементи од образецот на понуда даден во оваа тендерска документација. Понудата поднесена на образец на понуда кој не ги содржи сите елементи согласно тендерската документација може да биде отфрлена како неприфатлива.

4.1.3 Доколку понудувачот има намера дел од Рамковна спогодба да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од Рамковна спогодба кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на Рамковна спогодба, без оглед на бројот на подизведувачите.

4.2 Јазик на понудата

4.2.1 Понудата, како и целата кореспонденција и документи поврзани со понудата се доставува на македонски јазик.

4.2.2 При изразување на цената со букви, странскиот економски оператор во делот на понудата може да се послужи со англиски јазик.

4.2.3 Печатената литература може да биде и на друг јазик. Договорниот орган го задржува правото во фазата на евалуација на понудите да побара од понудувачот да изврши превод на печатената литература која е поднесена на друг јазик.

4.3 Цена на понудата

4.3.1 Економскиот оператор во финансиската понуда ја внесува цената за еден ВЛТ апарат.

4.3.2 Понудената цена треба да ги вклучува сите трошоци и попусти на економскиот оператор, да биде искажана без данок на додадена вредност кој се искажува посебно. Понудената цена треба да ги вклучува и увозните царини доколку ги има, а истите треба да бидат искажани и посебно. Оттука, предмет на евалуација ќе биде вкупната понудена цена со вклучени увозни царини без ДДВ.

4.3.3 Транспортни, шпедитерски трошоци, како и сите останати зависни трошоци согласно законската регулатива во Република Македонија на паритет франко истоварено во магацин на посочена локација во Република Македонија ги плаќа и се на товар на избраниот понудувач.

4.3.4 Економскиот оператор понудената цена задолжително ја внесува и во ЕСЈН преку веб образецот „Поднеси понуда/пријава за учество“, панел „Податоци од понудата“, во полето за внесување на цената. Цената на понудата се пишува со бројки и букви. *(Доколку понудата е поднесена од странски економски оператор, цената на понудата покрај со бројки, се пишува и со букви на англиски јазик.)*

4.3.5 Доколку одделна понуда содржи невообичаено ниска цена која е значително пониска од реалната пазарна цена што предизвикува сомнеж дека Рамковната спогодба ќе биде извршена, договорниот орган од понудувачот бара во писмена форма и пред одбивање на понудата, детали околу понудата за кои смета дека се важни и ги проверува доказите што биле доставени за оправдување на цената на понудата. Ако економскиот оператор не успее да објасни на писмено, кои се причините за таквата цена во рок од 3 (три) дена од датумот на поднесување на барањето, или пак ако Комисијата не ги прифати неговите причини, понудата ќе биде отфрлена.

4.4 Валута на понудата

4.4.1 Цената на понудата се изразува во евра. Евото ќе се користи како валута за евалуација на понудите. Курсната листа која ќе се користи е курсната листа на Народната банка на Република Македонија, а курсевите за размена се оние кои важеле 14 дена пред крајниот рок за поднесување на понудите.

4.5 Период на важност на понудата

4.5.1 Периодот на важност на понудата ќе изнесува 180 дена од денот на јавното отворање за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Доколку денот на отворањето на понудата е неработен, периодот на важноста на понудата се смета од наредниот работен ден. Понудите кои содржат покус период на важност од оној утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

4.5.2 Доколку договорниот орган процени за потребно може да побара од понудувачот продолжување на периодот на важност на понудата.

4.6 Гаранција на понудата

4.6.1 Како дел од понудата економскиот оператор задолжително обезбедува гаранција на понудата (гаранција за учество) во износ од најмалку 10.000.000,00 денари или **163.500 евра**.

4.6.2 Гаранцијата е во форма на банкарска гаранција. За договорниот орган е прифатлива банкарска гаранција издадена од реномирана банкарска институција избрана од понудувачот, односно банкарска гаранција издадена од сите банки кои работат на територија на Република Македонија и коресподентни банки на Стопанска Банка А.Д Битола.

4.6.3 Гаранцијата треба да е поднесена во оригиналната форма и кај постапките кои се спроведуваат по електронски пат. Скенирани/Копии не се прифаќаат/ Гаранцијата може да се поднесе во хартиена форма на начин утврден во точка 2.1.2 до истекот на крајниот рок за поднесување на понудите. Доколку гаранцијата е достапна во оригинална електронска форма /електронска гаранција/ истата се прикачува преку ЕСЈН заедно со понудата и придружната документација. Гаранцијата мора да има рок на важност најмалку **14 дена** по денот на истекот на важноста на понудата. Секоја понуда што не содржи гаранција на понудата, или содржи гаранција на понудата која не е во согласност со условите во тендерската документација, ќе биде отфрлена од страна на договорниот орган како неприфатлива.

4.6.4 Гаранцијата на понудата на неуспешните економски оператори се враќа во рок од 7 дена по склучување на рамковната спогодба со најповолниот економски оператор.

4.6.5 Гаранцијата на понудата може да се наплати, ако понудувачот ја повлече својата понуда пред истекот на периодот на нејзината важност, не ја прифати исправката на аритметичките грешки од страна на комисијата, не го потпише договорот за јавна набавка согласно со условите од тендерската документација и не обезбеди гаранција за квалитетно извршување на договорот.

4.6.6 Доколку дојде до наплата на гаранцијата на понудата, договорниот орган во ЕСЈН објавува негативна референца што резултира со исклучување на предметниот понудувач од сите идни постапки за доделување договори за јавни набавки во период од една година од денот на објавувањето во случај на прва негативна референца, за што го известува понудувачот. Периодот на исклучување од овој став се зголемува за дополнителна една година при секоја наредна негативна референца, но не повеќе од пет години.

4.6.7 Забраната за учество во постапките за доделување договори за јавни набавки согласно со условите од точка 4.6.5 се однесува и на групата економски оператори во која членува економски оператор кој има

негативна референца, како и на економскиот оператор кој претставува поврзано друштво со економскиот оператор кој има негативна референца.

4.6.8. Изјава за независна понуда

Во прилог на понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава со која под целосна материјална и кривична одговорност ќе изјави дека понудата ја поднел независно, без договор со други економски оператори спротивно на прописите за заштита на конкуренцијата, како и дека не учествува во истата постапка со други економски оператори со кои е капитално, сопственички или роднински поврзан. Доколку има сознанија за неистинитоста по наводите на изјавата, договорниот орган веднаш ќе ги извести надлежните органи.

4.7 Форма и потпишување на понудата

4.7.1 Понудата се поднесува во електронска форма преку ЕСЈН и истата треба да биде електронски потпишана со користење на дигитален сертификат од одговорното лице на економскиот оператор или лице овластено од него. Доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, во прилог се доставува и овластување за потпишување на понудата потпишано од одговорното лице. Подетални информации за начинот на дигитално потпишување се содржани во прирачникот "Општи и технички препораки за користење на ЕСЈН за економски оператори и договорни органи" објавен на почетната страна на ЕСЈН во делот "Документи".

4.7.2 Дополнителни информации за користењето на дигитални сертификати: Понуда се потпишува електронски со употреба на дигитален сертификат, кој е издаден од регистриран издавач на сертификати во Министерството за финансии на Република Македонија.

Дигиталниот сертификат треба да биде со важност најмалку до моментот на јавното отворање.

Странски економски оператор може електронски да ја потпише понудата со употреба на квалификуван дигитален сертификат, кој е издаден од регистриран издавач на сертификати со седиште во Европска унија.

Во случај на употреба на квалификуван сертификат издаден од издавач со седиште во трета земја, сертификатот може да се смета за валиден доколку е исполнет еден од следните 3 услова:

- Издавачот ги исполнува условите за квалификуван сертификат пропишани со Законот за податоци во електронски облик и електронски потпис („Службен весник на Република Македонија“ бр.34/01, 6/02 и 98/08) и е доброволно акредитиран во Европската унија или
- Регистриран домашен издавач гарантира за странскиот сертификат како да го издал самиот или
- Така да е договорено со билатерален или мултилатерален меѓународен договор склучен помеѓу Република Македонија и друга земја или меѓународна организација.

Комисијата го задржува правото доколку во текот на евалуацијата се посомнева во валидноста на употребениот сертификат или издавачот на сертификати да побара дополнителни информации или документи со кои ќе се докаже валидноста на сертификатот. За да се избегнат технички пропусти при утврдување на валидноста на сертификатот, препорачливо е економскиот оператор во понудата да наведе со кој софтверски пакет (Microsoft Office 2003, 2007, 2010, OpenOffice итн.) се потпишани документите,

Носител на дигиталниот сертификат со кој се потпишуваат документите кои се составен дел на понуда (финансиска и техничка понуда, изјави), задолжително треба да биде овластениот потписник на економскиот оператор или лице ополномоштено од овластениот потписник.

Полномошното ќе се смета за валидно доколку е приложено во:

- а) електронска форма потпишано со дигитален сертификат на управителот или
- б) во скенирана форма, со печат и своерачен потпис на управителот.

Понуди потпишани со дигитален сертификат чиј носител е лице кое нема никакво овластување за потпишување на понуда, ќе бидат отфрлени како понуди со формални недостатоци.

4.8 Начин на доставување на понудата и придружната документација

4.8.1 Договорниот орган може да прифати и понуда од економски оператор кој не ја презел тендерската документација преку ЕСЈН, но не е обврзан евентуално направените измени и дополнувања на тендерската документација да ги доставува и до тие економски оператори.

4.8.2 Економскиот оператор придружната документација ја доставува во скенирана електронска форма. Економските оператори можат во хартиена форма да ја поднесат документација во нестандартен формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, доколку истите се преобемни за скенирање и прикачување на ЕСЈН.

4.8.3 Економскиот оператор мострата ја доставува пред крајниот рок за поднесување на понудите, на адреса на договорниот орган ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 14, Скопје со назнака мостра за јавна набавка по оглас бр.1/2018.

4.9 Краен рок и место за поднесување на понудите

4.9.1 Краен рок за доставување на понудите е **27.03.2018 година во 11:00 часот.**

4.9.2 Понудите се поднесуваат преку ЕСЈН достапен преку следнава веб адреса: <https://www.e-nabavki.gov.mk>.

4.9.3 Понудата која е поднесена по истекот на крајниот рок за поднесување на понудите нема да биде примена во ЕСЈН, односно ќе биде автоматски отфрлена за што и договорниот орган и економскиот оператор ќе бидат известени и истата нема да се прикаже при јавното отворање на понудите.

4.10 Алтернативни понуди

4.10.1 Во оваа постапка за склучување на Рамковна спогодба не се дозволени алтернативни понуди.

4.11 Измена, замена и повлекување на понудата

4.11.1 Понудувачите можат да ги изменат, заменат или повлечат своите понуди по поднесување на понудата, под услов измените, замените или повлекувањата да се добиени од договорниот орган пред крајниот рок за поднесување на понудите наведен во точка 4.9.

4.11.2 Измените, замените и повлекувањата на понудите се спроведуваат преку ЕСЈН во модулот „Поднеси понуда“, со додавање на нови документи, бришење на веќе поднесени документи или целосно повлекување на понудата.

4.11.3 Понудата не може да биде изменета, заменета или повлечена по крајниот рок за поднесување на понудите предвиден во точка 4.9.

4.11.4 Повлекувањето на понудата во периодот помеѓу крајниот рок за поднесување на понудите и истекувањето на периодот на важност на понудата ќе резултира со наплатување издавање на негативна референца согласно точка 4.6.1.

5. ОТВОРАЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА НА ПОНУДИТЕ

5.1 Отворање на понудите

5.1.1 На јавното отворање на понудите може да присуствува секое заинтересирано лице.

5.1.2 Само овластените претставници на понудувачите можат да учествуваат во постапката на јавно отворање на понудите со давање на свои забелешки во записникот од отворањето на понудите.

5.1.3 Овластените претставници на економските оператори на јавното отворање мораат да носат овластување потпишано од одговорното лице на економскиот оператор. Сите овластени претставници на економските оператори, присутни на јавното отворање, треба да потпишат евидентен лист.

5.1.4 Јавното отворање ќе се одржи на **27.03.2018 година во 11:00 часот**, во просториите на Договорниот орган на Државна видеолотарија на Република Македонија на ул. **8-ма Ударна Бригада бр. 14, Скопје**.

5.1.5 Доставените понуди се отвораат согласно Законот за јавните набавки и тоа: една по една, со читање на името на економскиот оператор, при што се констатира дали понудите се доставени според точка 4.8 од тендерската документација и дали се дали се електронски потпишани, а потоа се пристапува кон читање на понудите по истиот редослед по кој тие се отворени, освен понудите, кои согласно Законот за јавните набавки, се исклучуваат од натамошната постапка. После тоа се пристапува кон читање на цените на понудата, вклучувајќи какви било попусти и постоењето на гаранција на понудата. Само попустите кои се прочитани на јавното отворање на понудата ќе се разгледуваат при евалуацијата на понудите. Ниту една понуда нема да биде отфрлена на отворањето на понудите.

5.1.6 Комисијата за јавни набавки ќе пристапи кон јавно отворање на понудите доколку е пристигната и само една понуда. 5.1.7 Во текот на отворањето на понудите се води записник според Правилникот за постапката на отворањето на понудите и Образецот за водење на записник за отворањето на понудите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 154/07).

5.2 Доверливост на процесот на евалуација на понудите

5.2.1 Ниту една информација во врска со разгледувањето, оценката и споредбата на понудите во процесот на евалуација нема да им се откријат на економските оператори или на кои било други лица што не се службено вклучени во тој процес.

5.3 Појаснување на понудите

5.3.1 Во периодот на разгледување и оценување на понудите, договорниот орган може, да побара од кој било економски оператор појаснување на неговата понуда. Барањето од договорниот орган за појаснување и одговорот се во електронска форма преку ЕСЈН – модул „Појаснување/дополнување на поднесени документи“. Никаква промена на цените или на содржината на понудата нема да се бара, нуди или да се дозволува, освен за потврдување на коригирањето на аритметички грешки што ги открил договорниот орган при процената на понудите.

5.3.2 Секое појаснување доставено од страна на економскиот оператор во поглед на неговата понуда што не е дадено како одговор на барање од договорниот орган, нема да се разгледува.

5.4 Исправка на аритметички грешки

5.4.1 Ако понудата е прифатлива и е составена и доставена во согласност со тендерската документација, договорниот орган ги коригира аритметичките грешки на следниот начин:

- ако постои не совпаѓање меѓу зборовите и бројките, преовладува износот што е напишан со зборови.
- ако постои разлика помеѓу единичната цена и вкупната цена, тогаш преовладува единичната цена.

5.4.2 Комисијата за јавни набавки ќе ги коригира грешките во понудата според опишаната постапка и таа ќе се смета обврзувачка за него.

5.4.3 Ако економскиот оператор не ја прифати корекцијата на аритметичките грешки, понудата ќе биде отфрлена и ќе биде издадена негативна референца од страна на договорниот орган заради прекршување на изјавата за сериозност на понудата.

6. СКЛУЧУВАЊЕ НА РАМКОВНА СПОГОДБА

6.1 Склучување на рамковна спогодба

6.1.1 Договорниот орган, по спроведената електронска аукција како последна фаза во отворената постапка, рамковната спогодба склучува со економскиот оператор чија понуда има најниска цена.

6.1.2 Доколку две или повеќе понуди имаат иста цена, за најповолен понудувач ќе биде избран оној кој прв ја поднел понудата.

6.1.3 Доколку никој не поднесе нова цена во текот на електронската аукција, а притоа две или повеќе понуди имаат идентична цена, за најповолна ќе биде избрана кој прв ја поднел понудата.

6.1.4 Доколку во текот на постапката за склучување на рамковна спогодба, најповолната прифатлива понуда согласно условите на постапката е со цена повисока од износот на средства утврден во одлуката за јавна набавка, договорниот орган може да ја измени одлуката и да дообезбеди средства потребни за реализација на договорот, под услов понудената цена да не е понеповолна од реалните цени на пазарот и да не го надминува вредносниот праг пропишан за видот на постапката согласно со Законот за јавните набавки.

6.1.5 По завршувањето на електронската аукција и изборот на најповолен понудувач, доколку предметот на набавката или поединечниот дел се состои од повеќе ставки, цената на секоја од поединечните ставки ќе се пресметува со соодветно намалување кое ќе биде еднакво на процентот на намалување на цената на првичната понуда на избраниот најповолен понудувач (пред електронската аукција) и цената на последната понуда (по завршувањето на аукцијата).

6.2 Известување за склучување на Рамковна спогодба

6.2.1 По завршувањето на електронската аукција на јавниот дел од ЕСЈН автоматски се објавува и до сите учесници на аукцијата автоматски се испраќа известување за економскиот оператор кој што поднел најповолна понуда во текот на негативното наддавање. Известувањето е од информативен карактер и не предизвикува правни последици. Исходот од електронската аукција е основ за донесување на одлука за избор на најповолна понуда.

6.2.2 Избраниот најповолен економски оператор ќе биде известен во електронска форма преку ЕСЈН дека неговата понуда е прифатена, најдоцна во рок од 3 дена од донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда. Во исто време, и сите други економски оператори ќе бидат известени за резултатите од спроведената постапка, одлуката кој е најповолен економски оператор како и за причините за неизбор на нивната понуда. Економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во извештајот од спроведената постапка.

6.3 Правна заштита

6.3.1 Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на Рамковна спогодба и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за склучување на Рамковна спогодба, во согласност со условите и постапката предвидени со Законот за јавните набавки. Правото на жалба во постапка која завршува со електронска аукција во однос на утврдување на способноста на понудувачите и целосната евалуација на првичните понуди се остварува по донесување на одлуката за избор на најповолен понудувач или поништување на постапката.

6.3.2 Жалбата треба да ги содржи следниве елементи:

- податоци за подносителот на жалбата (име презиме, назив на економскиот оператор, адреса на престојувалиште и седиште),
- податоци за застапникот или полномошникот,
- назив и седиште на договорниот орган,
- број и датум на постапката за доделување на договор за јавна набавка и податоци за огласот за доделување на договор за јавната набавка,
- број и датум на одлуката за избор на најповолна понуда, поништување на постапката или други одлуки на договорниот орган,
- податоци за дејствијата или пропуштањата за преземање на дејствија од страна на договорниот орган,
- опис на фактичката состојба,
- опис на неправилностите и образложение по истите,
- предлог на докази,

- жалбено барање и/или барање за надомест за трошоците на постапката и
- потпис на овластено лице и печат.

6.3.5 Подносителот на жалбата е должен да приложи и доказ за уплата на надомест за водење на постапката.

6.3.6 Подносителот на жалбата кој нема седиште на територијата на Република Македонија е должен да определи полномошник за прием на писмена.

6.3.7 Жалбата се изјавува до Државната комисија. Жалбата се поднесува лично или по препорачана пошта истовремено до договорниот орган и до Државната комисија. Денот на поднесување на жалбата по препорачана пошта се смета за ден на поднесување. Во случај на лично поднесување на жалбата договорниот орган е должен да му издаде на подносителот потврда за времето на приемот.

6.3.8 Во постапката пред Државната комисија подносителот на жалбата, покрај административната такса, плаќа и надоместок за водење на постапката во зависност од висината на понудата, и тоа:

- до 20.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 100 евра во денарска противвредност,
- од 20.000 до 100.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 200 евра во денарска противвредност,
- од 100.000 до 200.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 300 евра во денарска противвредност или
- над 200.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 400 евра во денарска противвредност.

6.3.9 Во случај на непостоење на понуда, висината на надоместокот за водење на постапката се пресметува врз основа на проценетата вредност на договорот за јавна набавка, при што Државната комисија го известува подносителот на жалбата за висината на надоместокот и рокот во кој треба да достави доказ за негова уплата.

6.4 Склучување на Рамковна спогодба

6.4.1 Договорниот орган ќе ја достави рамковната спогодба за јавна набавка до избраниот најповолен понудувач во 4 (четири) примероци на потпишување.

6.4.2 Избраниот најповолен понудувач има обврска да ја потпише рамковната спогодба во рок од 3 (три) дена од денот на добивање на Рамковната спогодба и истата да му ја врати на договорниот орган. Договорниот орган презема обврска на избраниот најповолен понудувач да му го испрати потребниот број на примероци од Рамковна спогодба откако истиот ќе го потпише овластеното лице на договорниот орган.

6.4.3 Доколку избраниот најповолен понудувач не ја потпише рамковната спогодба во рокот утврден во точка 6.4.2 од тендерската документација, договорниот орган го задржува правото да смета дека избраниот најповолен понудувач се откажал од склучување на Рамковна спогодба и да ја објави негативната референца.

7. ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ОД РАМКОВНАТА СПОГОДБА

7.1 Општи информации

7.1.1 Договорите за јавни набавки од оваа рамковна спогодба ќе се доделуваат врз основа на писмено известување (испратено по меил) и потпишување на поодделен договор за јавна.

7.1.2 Понудената цена треба да ги вклучува сите трошоци и попусти на економскиот оператор, да биде искажана без данок на додадена вредност кој се искажува посебно. Понудената цена треба да ги вклучува и увозните царини доколку ги има, а истите треба да бидат искажани и посебно. Оттука, предмет на евалуација ќе биде вкупната понудена цена со вклучени увозни царини без ДДВ.

7.1.3 Транспортни, шпедитерски трошоци, како и сите останати зависни трошоци согласно законската регулатива во Република Македонија на паритет франко истоварено во магацин на посочена локација во Република Македонија ги плаќа и се на товар на избраниот понудувач.

7.2 Начин на плаќање

7.2.1 Се предвидува следниов начин на плаќање.

7.2.1.1 За сите правни субјекти кои имаат регистрирано седиште во Република Македонија и се резиденти на Република Македонија плаќањето ќе се врши вирмански во денари, по средниот курс на еврото од курсната листа на НБРМ која важи на денот на плаќањето. За останатите правни субјекти кои немаат регистрирано седиште во Република Македонија и не се резиденти на Република Македонија плаќањето ќе се врши во евра, со банкарски трансфер согласно законските прописи за девизно и банкарско работење кои важат во Република Македонија.

7.2.1.2 Плаќањето е по извршен поодделен договор за јавна набавка.

7.2.1.3 Рок на плаќање е до 30 (триесет) дена по добивање на фактура во писарницата на договорниот орган. Составен дел на фактурата е испратница за извршена испорака потпишана од овластени лица на договорните страни.

Начинот на плаќање е задолжителен. Секоја понуда која содржи начин на плаќање поинаков од оној утврден во оваа точка ќе се смета за неприфатлива и како таква ќе биде одбиена од страна на комисијата за јавни набавки.

7.3 Рок и место на испорака

7.3.1 Носителот на набавката е должен да го испорачува предметот на договорот во рок не повеќе од 40 (четириесет) дена од денот на добивање на известување за доделување на договор за јавна набавка врз основа на рамковна спогодба по потпишување на Рамковната спогодба на локации во Република Македонија кои се определуваат со известувањето за доделување на поодделен договор за јавна набавка, со паритет франко истоварено во магацин на посочена локација во Република Македонија.

Рокот и местото на испорака се задолжителни. Секоја понуда која содржи рок и место на испорака поинакви од тие утврдени во оваа точка ќе се смета за неприфатлива и како таква ќе биде одбиена од страна на комисијата за јавни набавки.

7.3 Разлики во цена (корекција на цени)

7.3.1 Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на Рамковната спогодба.

7.4 Авансно плаќање

7.4.1 За извршување на Рамковна спогодба не е дозволено авансно плаќање.

7.5. Вредноста на Рамковна спогодба

7.5.1. Вредност на Рамковната спогодба се утврдува врз основа на стварно испорачаните стоки по доделување на договори за јавна набавка, но не повеќе од **6.357.724,00 евра без ДДВ** средства предвидени со одлуката за склучување на рамковна спогодба.

7.6 Гаранција за квалитетно извршување на договорите за јавна набавка врз основа на Рамковна спогодба

7.6.1. Носителот на договорот за јавна набавка страна на рамковната спогодба доставува банкарска гаранција за доделување на договор за јавна набавка врз основа на Рамковната спогодба во висина од **5 %** од вредноста на секој договор за јавна набавка без ДДВ.

7.6.2. Гаранцијата се доставува во вид на банкарска гаранција во писмена форма. Банкарската гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма. Копии не се прифаќаат.

7.6.3. Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде со важност до целосното реализирање на договорот. Договорниот орган по извршениот избор на најповолен понудувач дополнително го утврдува крајниот датум на важност на гаранцијата.

- 7.6.4. Гаранција за квалитетно извршување на договорот ќе биде во валутата на која гласи договорот.
- 7.6.5. Банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот треба да биде издадена од банка прифатлива за Договорниот орган. За договорниот орган е прифатлива банкарска гаранција издадена од реномирана банкарска институција избрана од понудувачот, односно банкарска гаранција издадена од сите банки кои работат на територија на Република Македонија и коресподентни банки на Стопанска Банка А.Д Битола.
- 7.6.6. Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот избраниот најповолен понудувач ја доставува во рок од 10 дена по добиеното известување за доделување на договор за јавна набавка заедно со потпишан договор за поодделна јавна набавка.
- 7.6.7. Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот се доставува во определениот рок, и тоа: лично на лицето за контакт од Рамковната спогодба.
- 7.6.8. Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката. Доколку дојде до наплата на гаранцијата за квалитетно извршување на договорот, договорниот орган ќе објави до ЕСЈН негативна референца. За наплатата на банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот и за објавувањето на негативна референца на ЕСЈН, носителот на набавката може да покрене спор пред надлежниот суд.
- 7.6.9. Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализирање на договорот.
- 7.6.10. Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката по пошта, лично во седиштето на економскиот оператор или лично во седиштето на договорниот орган.

7.7. Обврски на носителот на рамковната спогодба

- Да соработува во целост со компанијата која во моментот за потребите на Договорниот орган ги обезбедува играчките содржини за постојните ВЛТ апарати, во насока на техничка поддршка при инсталација на софтверот и поврзување со постојната ВЛТ платформа.
- Да соработува во целост со компанијата која за потребите на Договорниот орган ги одржува и сервисира постојните ВЛТ апарати, во насока на обезбедување на резервни делови

8. ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА

8.1 Договорниот орган може да ја поништи постапката за склучување на Рамковна спогодба ако:

- бројот на кандидати е понизок од минималниот број предвиден за постапките за доделување на договор за јавна набавка согласно со овој закон,
- не е поднесена ниту една понуда или ниту една прифатлива понуда,
- не е поднесена ниту една соодветна понуда во постапката каде што предметот на договорот е оформен во единствен дел, како и во постапките каде што предметот на договорот е оформен во повеќе делови и каде што може да се утврди соодветноста на понудите,
- се поднесени прифатливи понуди кои не можат да се споредат поради различниот пристап во техничките или финансиските понуди,
- настанале непредвидени промени во буџетот на договорниот орган,
- понудувачите понудиле цени и услови за извршување на договорот за јавна набавка кои се понеповолни од реалните на пазарот,
- оцени дека тендерската документација содржи битни пропусти или недостатоци, до моментот на отворање на понудите,
- поради непредвидени и објективни околности се промениле потребите на договорниот орган,

- договорниот орган не може да изврши избор на најповолна понуда поради битни повреди на законот согласно со членот 210 од овој закон или
- избраниот понудувач се откаже од склучување на договорот.

9. ЗАВРШУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА РАМКОВНА СПОГОДБА

9.1 Постапката за склучување на рамковна спогодба завршува на денот на конечното на одлуката за избор или за поништување на постапката.

9.2 Веднаш по завршување на постапката, договорниот орган ги враќа мострите, урнеците и документите кои предвидел дека ќе се вратат на понудувачите во тендерската документација 4.9 Краен рок и место за поднесување на понудите

II. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

II.1. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА

Предмет на јавната набавка која завршува со склучување на Рамковна спогодба со еден економски оператор за доделување на договори за јавна набавка е набавка на **најмногу 1.700 видео лотариски терминали во тек на две години.**

1. Набавка на видео лотариски терминали

- **Видео лотариските терминали мора да се нови и неупотребувани.**
- **Се очекува во првата година да бидат набавени најмногу 1.000 ВЛТ, а остатокот на ВЛТ во втората година од Рамковната спогодба, но вкупно не повеќе од 1.700 ВЛТ**
- Носителот на набавката е должен да го испорачува предметот на договорот во рок не повеќе од 40 (четириесет) дена од денот на добивање на известување за доделување на договор за јавна набавка врз основа на рамковна спогодба по потпишување на Рамковната спогодба на локации во Република Македонија кои се определуваат со известувањето за доделување на поодделен договор за јавна набавка, со паритет франко истоварено во магацин на посочена локација во Република Македонија.

1.1. Понудувачите задолжително доставуваат **мостра** од видео лотариски терминал.

Терминалот (мострата) ќе биде подложен на тестирање во системот на Државна видеолотарија на Република Македонија во рок од 30 дена заради проверка на техничките карактеристики.

Понудите кои нема да имаат мостра ќе бидат отфрлени како некомплетни.

По завршување на набавката во рок од 10 (десет) дена Договорниот орган ќе овозможи на понудувачите да го земат доставениот урнек.

1.2. На барање на комисијата за јавни набавки понудувачот треба да обезбеди можност за проверка на производствените капацитети на трошок на понудувачот.

II.2. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ВИДЕО ЛОТАРИСКИ ТЕРМИНАЛ

1. ВЛТ

Technical requirements for VLT terminal

A. DISPLAYS:

1. Size and configuration - 3 displays:

- a) Main display – TFT LCD 24” or equivalent
- b) Second display – TFT LCD 24” or equivalent
- c) Top display – TFT LCD 22” or equivalent

2. Format – open frame

3. Supported resolution:

- a) Main display – at least 1440x900 at 60 Hz
- b) Second display - at least 1440x900 at 60 Hz
- c) Top display - at least 1366x768 at 60 Hz

4. Viewing angle – at least 89°/89°/89°

5. Brightness – minimum 300 cd/m²

6. TFT LCD panel grade – [A-] or better

7. Video Interface – DVI-D or equivalent

8. Power supply – 12 V DC

B. TOUCH-SCREEN SENSOR:

1. Interface – USB

2. Communication protocol – USB HID Protocol or equivalent

C. MAIN LOGIC UNIT:

1. CPU – at least Intel i3 4330 TE or equivalent

2. GPU – at least Intel HD 4600 or equivalent

3. RAM – at least embedded grade 2x4GB DDR3 1600 MHz or equivalent

4. Ethernet – 2 ports – 10/100/1000 Mbps LAN Realtek RTL8111G with Data and Link LED status or equivalent

5. Audio Codec – ALC892 or equivalent

6. Chipset - Intel Q87 or equivalent

7. Power supply – 12 V DC only (no ATX)

8. USB ports:

- a) Rear IO – at least 4x USB 3.0
- b) Internal IO – at least 5xUSB 2.0

9. COM ports:

- a) Rear IO – 2 x full RS232
- b) Internal IO:
 - at least 1 x full RS232
 - at least 2 x RX/TX/RTS/CTS only

10. Battery – 2 x CR2450 or equivalent

11. Intrusion MCU:

- a) Online and offline monitoring of 8 intrusion inputs
- b) Realtime clock

12. Integrated TPM security system or equivalent

13. Integrated Non- Erasable lifetime electronic counters for Total IN and Total OUT accounting

14. NVRAM with USB interface

15. Two physical copies of NVRAM with minimum size of 2 MB each

16. Unique non-erasable digital ID of the Main Logic Unit

17. BIOS:

- a) Secure Boot feature
- b) BOOT only from SATA 0
- c) Locked BIOS
- d) Removable BIOS chip

18. Storage:

- a) 2 x SATA 3 ports with additional 5 V DC connectors for each SATA
- b) 2 x 16 GB SATA Flash DOM with hardware write protection switch

19. Peripheral devices ports:

- a) Dedicated Ticket Printer port
- b) Dedicated Bill Acceptor port
- c) Dedicated CCTalk port

20. Mechanical:

- a) Mechanical lock for the box of the Main Logic Unit
- b) Capability for replacement of the Cooling Fans of Main Logic Board without an opening of its box
- c) Main Logic Unit door access sensing via Intrusion MCU

D. TICKET PRINTER – Future Logic Gen 2 RS232 with Cyrillic firmware or equivalent

E. BILL ACCEPTOR – MAI Cashflow RS232 or equivalent

F. ENCRYPTED ELECTRONIC KEY SYSTEM with:

1. Four levels of access to terminal menus
2. Ability to store at least 24 electronic keys
3. Ability to program/store new electronic keys
4. Ability to erase simultaneously all electronic keys of certain access level

G. KEYBOARD:

1. Communication Interface – CCTalk or equivalent
2. at least 18 buttons with LED lighting
3. Monitoring and reporting for disconnected or open LED circuit for each button
4. Monitoring, protection and reporting of LED short-circuit for each button

H. ELECTROMECHANICAL COUNTERS:

1. Communication interface – CCTalk or equivalent
2. Minimum separated 6 electromechanical counters
3. Monitoring and reporting for malfunction of each electromechanical counter
4. LED illumination for each electromechanical counter

I. TOP LAMP SIGNALIZATION:

1. With 3 independent sectors
2. Communication interface – CCTalk or equivalent
3. Short-circuit protection

J. POWER:

1. 90 - 240 V AC power input
2. Inlet EMS filter with minimum 6 A AC
3. Light indication for AC Line presence
4. ON/OFF switch
5. PSU with:
 - d) Power Factor Correction (PFC)
 - e) 12 V DC output

K. STAND & SHELF FOR THE VLT MACHINE:

Every VLT must have a suitable integrated stand, tested & approved by the VLT manufacturer and a suitable side shelf for holding drinks or other.

III. МОДЕЛ НА РАМКОВНА СПОГОДБА СО ЕДЕН ЕКОНОМСКИ ОПЕРАТОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНА НАБАВКА ЗА НАБАВКА НА ВИДОЛОТАРИСКИ ТЕРМИНАЛИ ПО ОГЛАС број 1/2018

Склучен на ден ____ .2018 година меѓу:

I. СТРАНИ НА РАМКОВНА СПОГОДБА

1. Друштво за приредување игри на среќа **Државна видеолотарија на Република Македонија – Касинос Аустрија ДОО Скопје**, со седиште на ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 14, 1000 Скопје со ЕМБС 6926746, ЕДБ 4080014541703 депонент на Стопанска Банка АД Битола, жиро-ска 500000000890972, застапувана од Генерален директор Костадин Каракабаков, (во понатамошниот текст: **Договорен орган**), и

2. _____, со седиште на ул. _____ бр. ____ Скопје, ЕМБС _____, ЕДБ _____, депонент на _____ Банка ад Скопје со жиро-сметка _____ застапувано од _____ (во понатамошен текст: **Носител на набавката**).

II. ДЕФИНИЦИИ (ОБЈАСНУВАЊЕ НА ПОИМИТЕ)

За целите на оваа Рамковна спогодба, одделни поими и изрази употребени во оваа Рамковна спогодба го имаат следново значење:

1) **„Договорен орган,,** - е субјект дефиниран во член 4 став 1 точки а), б), в), г) и д) од Законот за јавни набавки;

2) **„Носител на набавката,,** - е понудувач или група на понудувачи кои склучиле Рамковна спогодба за јавна

3) **„Договор за јавна набавка на стоки,,** - претставува набавка на една или повеќе стоки, преку купување веднаш, купување со одложено плаќање или изнајмување со или без опција за купување на стоката;

4) **„Договорна цена,,** - е цената која ја побарува Носителот на набавката како што е утврдено во овој Договор, вклучувајќи го и евентуалниот попуст што го дал;

5) **„Испорака,,** - значи предавање на стоките од страна на Носителот на набавката на Договорниот орган во времето и на местото предвидено со оваа Рамковна спогодба, на начин на кој Договорниот орган се стекнува со право на сопственост на стоките;

6) **„Сродни услуги,,** - претставуваат пропратни услуги на набавката на стоки, како што е осигурување, инсталација, почетно одржување и други слични обврски на Носителот на набавката според условите наведени во оваа Рамковна спогодба;

7) **„Сервисирање,,** - претставува отстранување на сите грешки (дефекти и слично) и технички недостатоци, како и вградување на потребните резервни делови на испорачаните стоки;

8) **„Подизведувач,,** - е домашно или странско правно или физичко лице, кое треба да достави кој било дел од стоките или да изврши кој било дел од сродните услуги преку поддоговор склучен со носителот на набавката.

9) **„Рамковна спогодба“** е писмена спогодба меѓу еден или повеќе договорни органи и еден или повеќе економски оператори за да се утврдат основните услови кои ќе ги регулираат договорите за јавни набавки што треба да се доделат во определен период, особено во поглед на цената и, ако е можно, предвидените количини.

Член 1

Со оваа Рамковна спогодба се уредуваат меѓусебните права и обврски на договорните страни, Друштво за приредување игри на среќа **Државна видеолотарија на Република Македонија – Касинос Аустрија ДОО Скопје** од една страна како Договорен орган и _____, како Носител на набавката за доделување на договори за јавна набавка за набавка на **видео лотариски терминали**.

Рамковната спогодба со еден економски оператор, се склучува врз основа на Одлуката за јавна набавка бр. 05-_____/1 од _____.2018 година за спроведување на отворена постапка за јавна набавка и користење на електронска аукција и согласно Одлуката за избор на најповолна понуда бр.05-_____ од _____.2018 година донесена од страна на одговорното лице на договорниот орган.

III. ПРЕДМЕТ НА РАМКОВНАТА СПОГОДБА

Член 2

Предмет на оваа рамковна спогодба е:

Доделување на договори за јавна набавка за набавка на максимум 1.700 (една илјада и седумсто) видео лотариски терминали _____
(производител/модел)

Количината е максимална а Договорниот орган не се обврзува да ја набави сита наведена количина.

IV. ВРЕДНОСТ НА РАМКОВНАТА СПОГОДБА

Член 3

Вкупната вредност на Рамковната спогодба од член 2 од оваа Спогодба ќе се утврди врз основа на стварно реализираните доделени договори за јавна набавка, но не повеќе од висината на средствата предвидени со одлуката за јавна набавка во висина до **6.357.724,00 евра без ДДВ**, односно до **7.502.114,00 евра со ДДВ**.

Цената за еден видео лотариски терминал е фиксна и непроменлива по било кој основ за цело времетраење на Рамковна спогодба и изнесува _____ евра без данок на додадена вредност.

Цената треба да ги вклучува и увозните царини доколку ги има, а истите треба да бидат искажани и посебно. Оттука, предмет на евалуација ќе биде вкупната понудена цена со вклучени увозни царини без ДДВ.

Транспортни, шпедитерски трошоци, како и сите останати зависни трошоци согласно законската регулатива во Република Македонија на паритет франко истоварено во магацин на посочена локација во Република Македонија ги плаќа и се на товар на избраниот понудувач.

V. НАЧИН НА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Член 4

Договорот за јавна набавка врз основа на рамковна спогодба се доделува со писмено известување (по електронски пат) за доделување на договор за јавна набавка и потпишување на поодделен договор за јавна набавка.

Носителот на набавката во рок не подолг од 10 дена од денот на приемот на известувањето доставува потпишан поодделен договор за јавна набавка и банкарска гаранција за извршување на доделениот договор за јавна набавка во висина од 5% од вредноста на доделениот договор за јавна набавка.

Во поодделниот договор за јавна набавка е наведен бројот на видео лотариски терминали и местото за истовар

VI. НАЧИН, УСЛОВИ И РОКОВИ НА ПЛАЌАЊЕ

Член 5

Договорниот орган се обврзува плаќањето на Носителот на набавката да го врши согласно важечката законска регулатива за платен промет во земјата и странство, во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на фактурата во писарницата на Договорниот орган.

Во прилог на фактура се доставува уредно потпишана испратница за извршена испорака од страна на овластени лица на договорните страни.

Фактура се доставува за извршена поодделен договор за јавна набавка.

За сите правни субјекти кои имаат регистрирано седиште во Република Македонија и се резиденти на Република Македонија плаќањето ќе се врши вирмански во денари, по средниот курс на еврото од курсната листа на НБРМ која важи на денот на плаќањето. За останатите правни субјекти кои немаат регистрирано седиште во Република Македонија и не се резиденти на Република Македонија плаќањето ќе се врши во евра, со банкарски трансфер согласно законските прописи за девизно и банкарско работење кои важат во Република Македонија.

VII. НАЧИН И РОК НА ИСПОРАКА

Член 6

Носителот на Рамковната спогодба е должен предметот на Рамковна спогодба да го испорачува на паритет франко истоварено во магацин на посочена локација во Република Македонија.

Носителот на набавката во рок не подолг од 40 дена од денот на известувањето ја врши испораката на количината наведена во известувањето/договорот за јавна набавка.

Испорачаниот производ задолжително треба да има декларација на македонски јазик.

Извршувањето на испораката се верифицира со испратница. Истата се смета за извршена по потпишување на испратницата од овластени лица на Договорните страни.

VIII. КВАЛИТАТИВЕН И КВАНТИТАТИВЕН ПРИЕМ

Член 7

Квантитативен прием на стоката врши Договорниот орган, со документ (испратница) потпишан и заверен од двете договорни страни.

Во текот на примопредавањето се утврдува квантитетот на испорачаната стока.

Во рок од 30 дена од денот на испораката се врши квалитативен прием односно се проверува дали стоката е согласно бараните технички карактеристики по што се одобрува нејзина исплатата.

IX. ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ ИЛИ НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА РАМКОВНАТА СПОГОДБА

Член 8

Во случај на неисполнување на одредбите од рамковната спогодба од страна на Носителот на набавката, Договорниот орган има право на надомест на штета и договорна казна - пенали.

Доколку Носителот на набавката не ги исполнува обврските од рамковната, Договорниот орган ќе му остави дополнителен рок од 5 (пет) дена.

Доколку Носителот на набавката не ги исполни обврските од Рамковната спогодба во дополнително оставениот рок од претходниот став, со претходно доставеното писмено известување до Носителот на набавката, Договорниот орган може да ја раскине рамковната спогодба со проста изјава за раскинување на сопогодба и за задржување на правото на договорна казна и надомест на штета.

Во случај на раскинување на спогодбата, Носителот на набавката е должен, во рок 15 дена од денот на раскинувањето на рамковната спогодба да му плати на Договорниот орган договорна казна во износ од 1.000.000 евра, во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Република Македонија, на денот на плаќањето.

X. ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ ИЛИ НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА ВРЗ ОСНОВА НА РАМКОВНА СПОГОДБА

Член 9

Во случај на доцнење со испорака или доцнење со испорака на стока за замена на неисправна или несоодветна стока од страна на Носителот на набавката, Договорниот орган има право на надомест на штета и договорна казна - пенали.

Договорната казна - пенали се определува во висина од 2% за секој ден задоцнување од вредноста на неиспорачаната стока од став 1 на овој член, при што е потребно веднаш по приемот на стоката, Договорниот орган да му врати на Носителот на набавката писмено известување дека Договорниот орган го задржува правото на договорна казна - пенали.

Доколку Носителот на набавката не ја испорача стоката од став 1 на овој член во рокот предвиден во оваа Рамковна спогодба, Договорниот орган ќе му остави дополнителен рок од 5 (пет) дена за испорака на стоката.

Доколку Носителот на набавката не ја испорача стоката во дополнително оставениот рок од претходниот став, со претходно доставеното писмено известување до Носителот на набавката, Договорниот орган може да го раскине Договорот со проста изјава за раскинување на Договорот и за задржување на правото на договорна казна и надомест на штета.

Во случај на раскинување на договорот врз основа на став 4 на овој член, Носителот на набавката е должен, во рок 15 дена од денот на раскинувањето на Договорот за јавна набавка, да му плати на Договорниот орган договорна казна во износ од 15% од вредноста на поодделниот договор, во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Република Македонија, на денот на плаќањето.

Во случај ако штетата што ќе ја претрпи Договорниот орган заради раскинување на Договорот за јавна набавка е поголема од договорната казна, Носителот на набавката има обврска да му ја надомести на Договорниот орган разликата до целосниот надомест на штетата.

XI. ОБВРСКИ НА НОСИТОЛОТ НА РАМКОВНАТА СПОГОДБА

Член 10

Носителот на набавката е должен да соработува во целост со компанијата која во моментот за потребите на Договорниот орган ги обезбедува играчките содржини за постојните ВЛТ апарати, во насока на

техничка поддршка при инсталација на софтверот и поврзување со постојната ВЛТ платформа, за што доставува / потпишува Изјава прилог на оваа рамковна спогодба

Член 11

Носителот на набавката е должен да соработува во целост со компанијата која за потребите на Договорниот орган ги одржува и сервисира постојните ВЛТ апарати, во насока на обезбедување на резервни делови за што доставува / потпишува Изјава прилог на оваа рамковна спогодба

XII. МЕЃУСЕБНИ КОНТАКТИ И ИЗВЕСТУВАЊА

Член 12

Договорните страни се согласни дека ќе определат претставници, кои ќе бидат лица за контакт со другата договорна страна по прашањата поврзани со оваа Рамковна спогодба.

ДОГОВОРЕН ОРГАН:: Зоран Димовски, Моб: 076/484007, e-mail: zoran.dimovski@videolottery.mk

НОСИТЕЛ НА НАБАВКА: Име и презиме: _____, тел: _____; Моб. _____; e-mail:

XIII. ВИША СИЛА

Член 13

Договорниот орган и Носителот на набавката се согласни ниту една договорна страна да не биде одговорна кон друга за губиток, повреда или неизвршување на одредбите од оваа Рамковна спогодба кои се предизвикани од виша сила.

Под виша сила се подразбира се она што е регулирано согласно Законот за облигациони односи.

Договорните страни се обврзуваат писмено да ја известат другата договорна страна, во случај на стапување на виша сила во дејство, но не подоцна од 24 часа од настанувањето на виша сила.

По отстранувањето на вишата сила Рамковна спогодба може да се реализира, по потреба, со заеднички прифатено дополнување или да се раскине спогодбено.

XIV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 14

Рамковна спогодба стапува во сила со неговото потпишување од страна на двете договорните страни. Поодделните договори за јавна набавка стапуваат на сила по добивање на известување за јавна набавка.

Член 15

Носителот на набавката е должен на Договорниот орган да му ја надомести штетата што ја претрпел поради неисполнување на договорните обврски.

Член 16

Јазик на Рамковна спогодба, Договорите за јавна набавка и на другите документи кои претставуваат составен дел на Рамковна спогодба е македонскиот јазик и неговото кирилично писмо.

Јазик на целата комуникација во писмена форма помеѓу договорните страни е македонскиот јазик и неговото кирилично писмо.

Член 17

Измени и дополнувања на Рамковна спогодба можат да се вршат само со заедничка согласност на договорните страни во писмена форма во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки и тендерската документација.

Рамковна спогодба може да се изменува и дополнува со Анекс за изменување и дополнување на Рамковна спогодба потпишан од страна на двете договорни страни.

Член 18

За се што не е предвидено со оваа Рамковна спогодба ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи, Законот за јавни набавки и позитивните законски прописи во Република Македонија.

Член 19

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од оваа Рамковна спогодба, договорните страни ќе ги решат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање.

Доколку спорот не се реши спогодбено, надлежен да постапува по истиот ќе биде Основниот суд Скопје 2- Скопје.

Член 20

Оваа Рамковна спогодба е составен во 4 (четири) еднообразни примероци, од кои 2 (два) за Договорниот орган и 2 (два) за Носителот на набавката.

ПОНУДУВАЧ

„ Понудувачот (овластеното лице) треба да го парафира понудениот Модел на Рамковна спогодба во тендерската документација со што формално потврдува дека ги прифаќа договорните услови, во случај да му биде доделена реализацијата на набавката „

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

III. МОДЕЛ НА ДОГОВОР ЗА:

ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА ВРЗ ОСНОВА НА РАМКОВНА СПОГОДБА за набавка на ВИДОЛОТАРИСКИ ТЕРМИНАЛИ број1

Склучен на ден _____.2018 година меѓу:

ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. Друштво за приредување игри на среќа **Државна видеолотарија на Република Македонија – Касинос Аустрија ДОО Скопје**, со седиште на ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 14, 1000 Скопје со ЕМБС 6926746, ЕДБ 4080014541703 депонент на Стопанска Банка АД Битола, жиро-ска 500000000890972, застапувана од Генерален директор Костадин Каракабаков, (во понатамошниот текст: **Договорен орган**), и

2. _____, со седиште на ул. _____ бр. _____, ЕМБС _____, ЕДБ _____, депонент на _____ Банка ад Скопје со жиро-сметка _____ застапувано од управител _____ (во понатамошен текст: **Носител на набавка**).

Член 1

Со овој Договор се уредуваат меѓусебните права и обврски на договорните страни, Друштво за приредување игри на среќа **Државна видеолотарија на Република Македонија – Касинос Аустрија ДОО Скопје** од една страна како Договорен орган и _____, како Носител на набавката, а кои произлегуваат од доделувањето на договор за јавна набавка врз основа на Рамковната спогодба наш број 05----/2018 Ваш број ----- за набавка на видео лотариски терминали.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Предмет на овој Договор е испорака на ----- (-----) видео лотариски терминали Производител/ модел -----.

ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Вкупната вредност на стоките од член 2 од овој Договор ќе се утврди врз основа на стварно испорачаните количини, но не повеќе од -----,евра (со зборови: евра) без пресметан ДДВ или -----00 евра (со зборови: евра) со пресметан 18% ДДВ.
Единиичната цена согласно рамковната спогодба е ----- евра без ДДВ односно ----- евра со ДДВ.

МЕСТО И РОК НА ИСПОРАКА

Член 4

Носителот на набавката е должен предметот на договорот да го испорача на паритет франко истоварено во магацин на ул. _____ во _____.

Носителот на набавката е должен да го испорача предметот на договорот во рок определен со Рамковната спогодба.

Испорачаните производи задолжително треба да имаат декларација на македонски јазик.

КВАЛИТАТИВЕН И КВАНТИТАТИВЕН ПРИЕМ

Член 5

Квантитативен прием на стоката врши Договорниот орган, со документ (испратница) потпишан и заверен од двете договорни страни.

Во текот на примопредавањето се утврдува квантитетот на испорачаната стока.

Во рок од 30 дена од денот на испораката се врши квалитативен прием односно се проверува дали стоката е согласно бараните технички карактеристики по што се одобрува нејзина исплатата.

ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТНО И НАВРЕМЕНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 6

Навременото и квалитетно извршување на Договорот, Носителот на набавката го гарантира со доставување безусловна банкарска гаранција од банка прифатлива за Договорниот орган.

Гаранцијата се доставува во вид на банкарска гаранција во писмена форма. Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма. Копии не се прифаќаат.

Висината на банкарската гаранција изнесува 5% од вредноста на доделениот договор за јавна набавка односно -----,00 **евра / денари.**

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот ќе биде со важност до целосното реализирање на Договорот.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот избраниот најповолен понудувач ја доставува во рок од 10 дена по добиеното известување за доделување на договор за јавна набавка, а пред склучување на договорот.

Доколку Договорот е целосно реализиран согласно договореното, гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на Договорот, во услови на навремено и квалитетно извршување на Договорот, му се враќа на Носителот на набавката во рок од 14 дена по целосното извршување на договорот.

Доколку дојде до наплата на гаранцијата за навремено извршување на Договорот, договорниот орган ќе објави до ЕСЈН негативна референца.

Член 7

Договорниот орган ќе пристапи кон наплата на банкарската гаранција во следните случаи:

- доколку Носителот на набавката не го почитува договорениот рок за реализација на предметот на договорот утврден во член 5 од овој Договор;
- во случај на несовпаѓање на техничките и квалитативните карактеристики на доставените стоки и истото е утврдено на начин определен во член 6 од овој Договор;
- во случај кога Договорот престанува да важи по вина на Носителот на набавката;
- во случај кога Носителот на набавката сноси одговорност за недостатоци на предметот на Договорот, дефинирани во одредбите на член 6 од Договорот.

ПОНУДУВАЧ

„ Понудувачот (овластеното лице) треба да го парафира понудениот Модел на Рамковна спогодба во тендерската документација со што формално потврдува дека ги прифаќа договорните услови, во случај да му биде доделена реализацијата на набавката „

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

IV. ОБРАЗЕЦ НА ПОНУДА

Понудувач _____

Врз основа на огласот број 1/2018 објавен од страна на Друштвото за приредување игри на среќа Државна видеолотарија на Република Македонија- Касинос Аустриа ДОО Скопје, за склучување на Рамковна спогодба со еден економски оператор за доделување на договори за јавна набавка за **набавка на видео лотариски терминали** со спроведување на отворена постапка со електронска аукција преку Електронскиот систем за јавни набавки (<https://e-nabavki.gov.mk>), и на тендерската документација документација која ја подигнавме од договорниот орган, ја поднесуваме следнава:

ПОНУДА

IV.1. ОПШТ ДЕЛ

IV.1.1. Име на понудувачот:

IV.1.2. Контакт информации

Адреса: _____

– Телефон: _____

– Факс: _____

– Е-пошта: _____

– Лице за контакт: _____

IV.1.3. Одговорно лице: _____

IV.1.4. Даночен број: _____

IV.1.5. Матичен број: _____

IV.1.6. Согласно сме да ја дадеме оваа понуда за предметот на јавната набавка која завршува со склучување на Рамковна спогодба со еден економски оператор за доделување на договори за јавна набавка, согласно со цените и роковите на испорака дефинирани во финансиската понуда и тендерската документација.

IV.1.7. Нашата понудата е составена од следниве делови :

- пополнет образец на понуда составен од општ дел и листа на цени,
- пополнет образец на листа на доверливи информации *[ако нема доверливи информации, образецот не мора да се доставува]*,

- документи за утврдување на личната состојба,
- документ за утврдување на способноста за вршење на професионална дејност,
- докази за исполнување на економската и финансиската способност
- докази за исполнување на техничката или професионалната способност,
- докази за исполнување на стандарди за системи за квалитет,
- банкарска гаранција на понудата,
- изјава за независна понуда,
- договор за групна понуда [доколку се работи за група на понудувачи],
- парафиран модел на Рамковна спогодба,
- парафиран модел на Договор за јавна набавка,
- Мостра.

IV.1.8. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во огласот и тендерската документација и не го оспоруваме Вашето право да ја поништите постапката за склучување на Рамковна спогодба согласно со член 169 од Законот за јавните набавки.

Дел IV.2. – Финансиска понуда

Р. бр.	Опис	(производител/модел)	единична мерка	количина	Единична цена без ДДВ во евра
1	2		3	4	5
1	Видео лотариски терминал		парче	1	
Вредност на ДДВ					
Се вкупно со ДДВ					

IV.2.1. Единичната цена на нашата понуда вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без ДДВ:

_____;
 (со букви без ДДВ во евра) Во случај понудата да е поднесена од странски економски оператор, вкупната цена се изразува со букви на англиски јазик.)

Вредност на ДДВ изнесува:

_____ (со букви во евра)

IV.2.2 Прифаќаме да ги платиме и да се на наш товар обврските за транспортни, шпедитерски трошоци, како и сите останати зависни трошоци согласно законската регулатива во Република Македонија на паритет франко истоварено во магацин на посочена локација во Република Македонија.

IV.2.3 Ги прифаќаме начинот и рокот на испорака утврдени во тендерската документација.

IV.2.4 Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

IV.2.5. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација и приложената нацрт Рамковна спогодба.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис)*

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

ТЕХНИЧКА ПОНУДА ЗА Јавна набавка бр. 1/2018

ВЛТ

	Опис	Побарано (најмалку)	Понудено
	Производител/модел	-	
<u>A - DISPLAYS</u>	Size and configuration - 3 displays:	Main display – TFT LCD 24” or equivalent Second display – TFT LCD 24” or equivalent Top display – TFT LCD 22” or equivalent	
	Forma	open frame	
	Supported resolution:	Main display – at least 1440x900 at 60 Hz Second display - at least 1440x900 at 60 Hz Top display - at least 1366x768 at 60 H	
	Viewing angle	at least 89°/89°/89°	
	Brightness	minimum 300 cd/m ²	
	TFT LCD panel grade	[A-] or better	
	Video Interface	DVI-D or equivalent	
	Power supply	12 V DC	
	<u>B - TOUCH-SCREEN SENSOR</u>	Interface	USB
Communication protocol		USB HID Protocol or equivalent	
<u>C - MAIN LOGIC UNIT</u>	CPU	at least Intel i3 4330 TE or equivalent	
	GPU	at least Intel HD 4600 or equivalent	
	RAM	at least embedded grade 2x4GB DDR3 1600 MHz or equivalent	
	Ethernet	2 ports – 10/100/1000 Mbps LAN Realtek RTL8111G with Data and Link LED status or equivalent	
	Audio Codec	ALC892 or equivalent	
	Chipset	Intel Q87 or equivalent	
	Power supply	12 V DC only (no ATX)	
	USB ports	Rear IO – at least 4x USB 3.0 Internal IO – at least 5xUSB 2.0	

COM ports	Rear IO – 2 x full RS232	
	Internal IO: <ul style="list-style-type: none"> ○ at least 1 x full RS232 ○ at least 2 x RX/TX/RTS/CTS only 	
Battery	2 x CR2450 or equivalent	
Intrusion MCU	Online and offline monitoring of 8 intrusion inputs	
	Realtime clock	
Integrated TPM security system or equivalent		
Integrated Non- Erasable lifetime electronic counters for Total IN and Total OUT accounting		
NVRAM with USB interface		
Two physical copies of NVRAM with minimum size of 2 MB each		
Unique non-erasable digital ID of the Main Logic Unit		
BIOS	Secure Boot feature	
	BOOT only from SATA 0	
	Locked BIOS	
	Removable BIOS chip	
Storage	2 x SATA 3 ports with additional 5 V DC connectors for each SATA	
	2 x 16 GB SATA Flash DOM with hardware write protection switch	
Peripheral devices ports	Dedicated Ticket Printer port	
	Dedicated Bill Acceptor port	
	Dedicated CCTalk port	
Mechanical	Mechanical lock for the box of the Main Logic Unit	
	Capability for replacement of the Cooling Fans of Main Logic Board without an opening of its box	
	Main Logic Unit door access sensing via Intrusion MCU	

<u>D - TICKET PRINTER</u>		Future Logic Gen 2 RS232 with Cyrillic firmware or equivalent	
<u>E - BILL ACCEPTOR</u>		MAI Cashflow RS232 or equivalent	
<u>F - ENCRYPTED ELECTRONIC KEY SYSTEM</u> with	Four levels of access to terminal menus		
	Ability to store at least 24 electronic keys		
	Ability to program/store new electronic keys		
	Ability to erase simultaneously all electronic keys of certain access level		
<u>G - KEYBOARD:</u>	Communication Interface – CCTalk or equivalent		
	at least 18 buttons with LED lighting		
	Monitoring and reporting for disconnected or open LED circuit for each button		
	Monitoring, protection and reporting of LED short-circuit for each button		
<u>H- ELECTROMECHANICAL COUNTERS</u>	Communication interface – CCTalk or equivalent		
	Minimum separated 6 electromechanical counters		
	Monitoring and reporting for malfunction of each electromechanical counter		
	LED illumination for each electromechanical counter		
<u>I - TOP LAMP SIGNALIZATION</u>	With 3 independent sectors		
	Communication interface – CCTalk or equivalent		
	Short-circuit protection		
<u>J - POWER:</u>	90 - 240 V AC power input		
	Inlet EMS filter with minimum 6 A AC		
	Light indication for AC Line presence		
	ON/OFF switch		
	PSU with	Power Factor Correction (PFC) 12 V DC output	
<u>K- STAND & SHELF FOR THE VLT MACHINE</u>	Every VLT must have a suitable integrated stand, tested & approved by the VLT manufacturer and a suitable side shelf for holding drinks or other.		

V. ОБРАЗЕЦ НА ЛИСТА НА ДОВЕРЛИВИ ИНФОРМАЦИИ

Информации кои се доверливи	Бројот на страниците со тие информации	Причини за доверливост на тие информации	Временски период во кој тие информации ќе бидат доверливи

Прилог 2 – Изјава за независна понуда

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме], врз основа на член 129 став 2 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот _____, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека *понудата во отворената постапка* за набавка на **видео лотариски терминали по оглас бр. 1/2018** објавена од Државна видеолотарија на Република Македонија ја поднесувам независно, без договор со други економски оператори на начин кој не е спротивен на прописите за заштита на конкуренцијата.

Истовремено, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека при доставувањето на *понудата од постапката бр. 1/2018* не учествувам со други економски оператори со кои сум капитално, сопственички или роднински поврзан.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање на невестинити наводи во изјавата, што ќе доведе до поведување на соодветна постапка против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис)**

**Изјавата за независна понуда не може да гласи на ниту едно друго лице освен на одговорното лице.*

***Овој образец се потпишува електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице. Доколку образецот е потпишан од лице овластено за дигитално потпишување, тогаш истиот задолжително треба да е своерачно потпишан од одговорното лице, скениран и на таков формат да биде аплициран дигитален потпис.*

Прилог 3 – Изјава за соработка со компанија за играчките содржини.

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме], во својство на одговорно лице на понудувачот _____, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека ќе соработувам во целост со компанијата која во моментот за потребите на Договорниот орган ги обезбедува играчките содржини за постојните ВЛТ апарати, во насока на техничка поддршка при инсталација на софтверот и поврзување со постојната ВЛТ платформа.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање на невестинити наводи во изјавата, што ќе доведе до поведување на соодветна постапка против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис)**

**Изјавата за независна понуда не може да гласи на ниту едно друго лице освен на одговорното лице.*

***Овој образец се потпишува електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице. Доколку образецот е потпишан од лице овластено за дигитално потпишување, тогаш истиот задолжително треба да е своерачно потпишан од одговорното лице, скениран и на таков формат да биде аплициран дигитален потпис.*

Прилог 3 – Изјава за соработка компанија за сервисирање.

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме], во својство на одговорно лице на понудувачот _____, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека ќе соработувам во целост со компанијата која во моментот за потребите на Договорниот орган ги одржува и сервисира постојните ВЛТ апарати, во насока на обезбедување на резервни делови.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање на неистинити наводи во изјавата, што ќе доведе до поведување на соодветна постапка против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис)**

**Изјавата за независна понуда не може да гласи на ниту едно друго лице освен на одговорното лице.*

***Овој образец се потпишува електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице. Доколку образецот е потпишан од лице овластено за дигитално потпишување, тогаш истиот задолжително треба да е своерачно потпишан од одговорното лице, скениран и на таков формат да биде аплициран дигитален потпис.*